

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03 и 46/04), министерот за внатрешни работи донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА
ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ
И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција (“Службен весник на РМ“ бр. 2/93 и 54/93), во членот 2 став 1, по зборот “страници“, се додаваат зборовите: “при што страниците од број седум до број 32 се предвидени за визи“, а точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилози бр. 1 и 2)“.

Во ставот 2, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилог бр. 3)“.

Во ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилози бр. 4 и 5)“.

Член 2

Во членот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилог бр. 6)“.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

“Обрасците за барањето за издавање на патна исправа и за издавање на виза се со големина 10,5 x 16 см и се изработени од картон во бела боја (Прилози бр. 7 и 8) и во сина боја (Прилози бр. 9 и 10)“.

Член 4

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

“Подносителот на барањето за издавање пасош, образецот на пасошот го потпишува на посебно означеното место за своерачен потпис, на долниот десен агол на втората страница.“.

Член 5

Членот 10 се брише.

Член 6

Во членот 13 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 по зборот “птици“ се додаваат зборовите: “над кои е испишан називот “Република Македонија“ и меѓународната ознака на Република Македонија “МК““.

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

“На предната страна на корицата на пасошот, заедничкиот пасош и патниот лист натписите “Република Македонија“, “пасош“, “заеднички пасош“ и “патен лист“ се отпечатени на македонски и англиски јазик.“

Натписите од ставот 1 на овој член на првата страна на пасошот и на заедничкиот пасош се отпечатени и на француски јазик. Сите останати податоци во пасошот (освен препораките и известувањата што се само на македонски јазик) и во заедничкиот пасош се отпечатени на македонски и англиски јазик, а во патниот лист, на македонски, англиски и француски јазик.

На предната страна на корицата на пасошот и патниот лист што се печати на службен јазик различен од македонскиот, натписите “Република Македонија“, “пасош“, “заеднички пасош“ и “патен лист“ се отпечатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот и на англиски јазик.

Натписите од ставот 3 на овој член на првата страна на пасошот се отпечатени и на француски јазик. Сите останати податоци во пасошот (освен препораките и известувањата што се на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот) и во патниот лист се отпечатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот и на англиски јазик.

Податоците во образецот на визата се отпечатени на македонски, англиски и француски јазик.“

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:

“Запишувањето на податоците во образецот на пасошот се печатат на компјутер, а запишувањето на податоците во образецот на заедничкиот пасош се врши со машина за пишување со специјална намена.“.

Член 9

Членот 16 се менува и гласи:

“Прилозите од број 1 до број 10 се составен дел на овој правилник.“

Член 10

Прилозите со броевите 1, 2 и 3 и обрасците со броевите 4, 5 и 6 што се составен дел на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција (“Службен весник на РМ“ бр. 2/93 и бр. 54/93), се заменуваат со прилозите од број 1 до број 10 на овој правилник.


Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16.1-52433/1
4 октомври 2004 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Сиљан Аврамовски, с.р.

ПРИЛОГ БР. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA
REPUBLIQUE DE MACEDOINE

СПЕЦИМЕН

ПАСОШ
PASSPORT
PASSEPORT

0000000

12. Животното и адреса/Житински податоци

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

12. Животното и адреса/Житински податоци

ПАСОШ
Passport

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIC OF MACEDONIA

Име/Name: _____ Копие/No. _____

1. Презиме/Surname

2. Име/Name

3. Државност/Citizenship

4. Датум на раѓањето и место _____

5. МВ/Personal number

6. Место на раѓањето/Place of birth

7. Место на живеење/Place of residence

8. Датум на издавање/Date of issue

9. Издавачка организација

10. Повеќе до/More of issue

11. Сериозен потпис/Signature of authority

Државин за кои важи овој пасош / Countries for which this passport is valid

Издадено во / Issued at

Датум / Date

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Place of residence address abroad

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Place of residence address abroad

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

Визи/Visas

1. Презиме / Surname / Nom
2. Име / Name / Prénoms
3. Државјанство / Nationality / Nationalité
4. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance
5. Матичен број / Personal number / N° d'immatriculation
6. Пол / Sex / Sexe
7. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance
8. Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance
9. Издаден од / Authority / Autorité
10. Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'au
11. Своерачен потпис / Holder's signature / Signature du titulaire
12. Живеелиште и адреса / Permanent residence / Domicile
13. Престој и адреса во странство / Place of residence address abroad /
Et adresse à q'étranger Séjour

ПРЕПОРАКИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Државјанин на Република Македонија за време на престојот во странство може за совет, правна помош и друга заштита да се обрати до Дипломатското или Конзуларното претставништво на Република Македонија.

Носителот на пасошот е должен грижливо да го чува од кражба или оштетување и не е дозволено никакво менување или исправање на податоците во пасошот или менување на фотографија.



Забрането е давање пасош на послуга на друг или послужување со туѓ пасош. Навденото е казнува според Законот.

Лице кое ќе остане без пасош во странство, губењето ќе го пријави во најблиското Дипломатско или Конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, а по враќањето во земјата на органот кој го издал или друг надлежен орган.

Лице кое пасошот ќе го изгуби во земјата е должно губењето да го пријави во органот кој го издал или на друг надлежен орган во местото каде што престојува.

Тој што ќе го најде овој пасош потребно е да го предаде на лицето на чие име гласи, на полицаец, на најблиската полициска станица, на Министерството за внатрешни работи или во друг орган на управата.

Овој пасош е сопственост на Република Македонија
This passport is property of Republic of Macedonia



ПРИЛОГ БР. 2



12. Живеалиште и адреса/Vendbanimi dhe adresa/Permanent residence

(Датум/Date/Date) (Потпис на странско или/иностранно лице/Signature of the Authority)

12. Живеалиште и адреса/Vendbanimi dhe adresa/Permanent residence

(Датум/Date/Date) (Потпис на странско или/иностранно лице/Signature of the Authority)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/РЕПУБЛИКА Е МАКЕДОНСКИ/REPUBLIC OF MACEDONIA
Паспорт/Passport

1. Преземање/Name/Surname
2. Идентификација
3. Државност/Stateless/Nationality
4. Датум на издавање/Date of birth 5. МД/МД/МД/Personal number
6. Националност 7. Место на издавање/Place of birth
8. Датум на издавање/Date of issue
9. Издадено од/Issued by
10. Дато до/Valid until/Date of expiry
11. Странско лице/Foreigner/Person/Holder's signature

Страна/Passport/Passport
Page reserved for issuing authorities

Датум на издавање/Date of issue/Issued at
Countries for which this passport is valid

Издадено од/Issued by/Issued at

(Потпис на странско или/иностранно лице/Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Residence/Permanent residence abroad

(Датум/Date/Date) (Потпис на странско или/иностранно лице/Signature of the Authority)


13. Престој и адреса во странство/Residence/Permanent residence abroad

(Датум/Date/Date) (Потпис на странско или/иностранно лице/Signature of the Authority)

1. Презиме / Mbiemri / Surname
2. Име / Emri / Name
3. Државјанство / Shtetësia / Nationality
4. Датум на раѓање / Datëlindja / Date of birth
5. Матичен број / Numri i amzës / Personal number
6. Пол / Gjinia / Sex
7. Место на раѓање / Vendlindja / Place of birth
8. Датум на издавање / Data e lëshimit / Date of issue
9. Издаден од / Lëshuar nga / Authority
10. Важи до / Vlen deri më / Date of expiry
11. Своерачен потпис / Nënshkrimi personal / Holder's signature
12. Живеелиште и адреса / Vendbanimi dhe adresa / Permanent residence
13. Престој и адреса во странство / Qëndrimi dhe adresa jashta vendit /
Place of residence address abroad

6

Визи/Vizat/Visas



Визи/Vizat/Visas

7

ПРЕПОРАКИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Државјанин на Република Македонија за време на престојот во странство може за совет, правна помош и друга заштита да се обрати до Дипломатското или Конзуларното претставништво на Република Македонија.

Носителот на пасошот е должен грижливо да го чува од кражба или оштетување и не е дозволено никако менување или исправање на податоците во пасошот или менување на фотографија.

Забрането е давање пасош на послуга на друг или послужување со туѓ пасош. Наведеното е казниво според Законот.

Лице кое ќе остане без пасош во странство, губењето ќе го пријави во најблиското Дипломатско или Конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, а по враќањето во земјата на органот кој го издал или друг надлежен орган.

Лице кое пасошот ќе го изгуби во земјата е должно губењето да го пријави во органот кој го издал или на друг надлежен орган во местото каде што престојува.

Тој што ќе го најде овој пасош потребно е да го предаде на лицето на чие име гласи, на полицаец, на најблиската полициска станица, на Министерството за внатрешни работи или во друг орган на управата.

REKOMANDIME DHE NJOFTIME

Shtetasi i Republikës së Maqedonisë gjatë qëndrimit në vend të huaj, mund për këshillë, ndihmë juridike dhe mbrojtje tjetër të drejtohet deri në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Republikës së Maqedonisë.

Bartësi i pasaportës është i obliguar që me kujdes ta ruajë nga vjedhja ose dëmtimi dhe nuk i lejohet asnjë ndryshim ose korrigjim i të dhënave në pasaportë ose ndërrim të fotografisë.


Ndalohet dhenia e pasaportës në shërbim të personit tjetër ose shërbimi me pasaportë të huaj.

Personi i cili do të mbetet pa pasaportë në vend të huaj, humbjen duhet ta paraqesë deri te përfaqësitë më të afërta diplomatike ose konsullore në vendin e huaj, kurse pas kthimit në vend duhet t'ia paraqesë organit që e ka lëshuar ose organit tjetër kompetent.

Personi i cili pasaportën do ta humbë në shtet, është i obliguar që humbjen e tij t'ia paraqesë organit që e ka lëshuar ose organit tjetër kompetent në vendin në të cilin qëndron.

Personi i cili do ta gjejë këtë pasaportë duhet t'ia dorëzojë pronarit, policit, në stacionin më të afërt policor, në Ministrinë e Punëve të Brendshme ose në ndonjë organ tjetër administrativ.

Oвој пасош е сопственост на Република Македонија
Kjo pasaportë është pronë e Republikës së Maqedonisë
This passport is property of Republic of Macedonia



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA

ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ
COLLECTIVE PASSPORT

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA
REPUBLIQUE DE MACEDOINE
REPUBLIK MAKEDONIEN

ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ
COLLECTIVE PASSPORT
PASSEPORT COLLECTIF
KOLEKTIV REISEPASS

4763046208

ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА / GROUP MEMBERS / MEMBRES DE GROUPE

1. Презиме / Surname / Nom
2. Име / Given Names / Prénoms
3. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance
4. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance
5. Живеалиште и адреса / Residence / Domicile
2. Презиме / Surname / Nom
2. Име / Given Names / Prénoms
3. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance
4. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance
5. Живеалиште и адреса / Residence / Domicile

од 2 до 26

Заклучено со реден број / Number limited to the list / Dernière porte en la liste

Со букви / in words / en lettres

Држави за кои важи овој пасош / Countries for which this passport is valid /
Pays pour lesquels ce passeport est valable

Издадено во / Issued at / De l'ère" a"

Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance

Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'à

Потпис на службено лице / Signature / Signature

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA**

**ПАТЕН ЛИСТ
EMERGENCY PASSPORT**

**ПАТЕН ЛИСТ
EMERGENCY PASSPORT
PASSEPORT PROVISoire**

Во кој патен лист
Passport No. /N° du Passeport

Своерачен потпис / Holder's signature / Signature du titulaire

Презиме / Surname / Nom

Име / Given names / Prénoms

Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance

Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance

3.-

Деца / Children / Enfants

Презиме/ Surname/ Nom	Име/ Given names/ Prénoms	Дата на раѓање/ Date of birth/ Date de naissance	Пол/ Sex/ Sexe

Живеелиште и адреса / Permanent residence / Domicile

Издадено во / Issued by / Délivré par

Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance

Валид до / Date of expiry / Valable jusqu'à

Сл. лице / Authority / Autorité

Патенот лист е валиден само за враќање во Република Македонија
This passport is valid only for a one way return to the
Republic Macedonia
Le présent passeport n'est valable que pour le retour en
Re'publique Macédoine

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË
REPUBLIC OF MACEDONIA

SPECIMEN

ПАТЕН ЛИСТ
FLETUDHËTIMI
EMERGENCY PASSPORT
0000000

ПАТЕН ЛИСТ
FLETUDHËTIMI
EMERGENCY PASSPORT
PASSEPORT PROVISOIRE

№ на патниот лист /
Numri i fletudhëtimit /
Passport No. / No du Passeport

Своеручен потпис / Nenshtkrimi personar / Holder's signature /
Signature du titulaire

Презиме / Mbiemri / Surname / Nom

Име / Emri / Given names / Prénoms

Датум на раѓање / Datelindja / Date of birth / Date de naissance

Место на раѓање / Vendlindja / Place of birth / Lieu de naissance

Деца / Fëmijë / Children / Enfants

Презиме/ Mbiemri/ Surname/ Nom	Име/ Emri/ Given names/ Prénoms	Дата на раѓање/ Datelindja/ Date of birth/ Date de naissance	Пол/ Gjinia/ Sex/ Sexe

Живеалиште и адреса / Vendbanimi dhe adresa /
Permanent residence / Domicile

Издадено во / Lëshuar në / Issued by / Délivré par

Датум на издавање / Data e lëshimit / Date of issue / Date de délivrance

Важи до / Vlen deri më / Date of expiry / Valable jusqu'au

Сл. лице / Personi i autorizuar / Authority / Autorité

Патниот лист важи само за враќање во Република
Македонија
Fletudhëtimi vlen vetëm për kthim në Republikën e
Maqedonisë

This passport is valid only for a one way return to the
Republic Macedonia
Le présent passeport n'est valable que pour le retour en
Republique Macedoine

ВИЗА

VISA

Бр./NO/No _____

Важи до/Date of expiry _____
Valable jusqu'au _____

За/For _____ патување/travel
Pour _____ voyage

За/For/ _____ лица/persons
Pour _____ personnes

Во/In/Dans _____

Издадена во/Issued at/
Delivryé à _____

На ден/On/Le _____

Потпис/Signature/Signature _____



**До МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР**

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА

Фотографија

Примено:			
Број	Вредност	Такса	Прилог

1	Презиме	SPECIMEN		
2	Име			
3	Ден, месец и година на раѓање			
4	Место на раѓање, општина (лице родено во странство ја запишува и државата)			
5	Матичен број			
6	Пол			
7	Државјанство		Р. Македонија	
8	Живеалиште, адреса на станот и број на лична карта			
9	Вид на патната исправа и држава во која патува (ако бара виза)			
10	Согласност од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице			
	Презиме	Име	Сродство	Потпис

_____ 200__ год.

во _____ (Потпис на подносителот на барањето)

11. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ

Вид на патна исправа		Виза	
Сериски број на патната исправа		Број на визата	
Датум на издавање		Датум на издавање	
Важи до		Важи до	

(Потпис на службеното лице што ја врачило патната исправа)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето)

(Дата на врачувањето)

(Потпис на примателот на патната исправа)

МЕСТО ЗА ТАКСА

Барам моето лично име во патната исправа да биде испишано и на:

- ☐ турски јазик
☐ влашки јазик
☐ српски јазик
☐ ромски јазик
☐ бошњачки јазик

(да се одбележи еден од наведените јазици)

Напомена:

Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.

Секоја злоупотреба на образецот е казнива.

[illegible]

Виза на патната исправа / Llopi i dokumentit të udhëtimt	Виза / Viza	
Серијски број на патната исправа / Numri serik i dokumentit të udhëtimt	Број на визата / Numri i vizës	
Датум на издавање / Data e lëshimit	Датум на издавање / Data e lëshimit	
Валид до / Vlen deri më	Валид до / Vlen deri më	

(Potпис на службеното лице што
ja vracilo patnata isprava) /
(Nënshkrimi i personit zyrtar që e ka dorëzuar
dokumentin e udhëtimit

(Потпис на службеното лице што
го решило барањето) /
(Nënshkrimi i personit që e ka zgjidhur kërkesën)

(Дата на врачувањето) /
(Data e dorëzimit)

(Potpis na primatelot na patnata isprava) /
(Nënshkrimi i pranuesit të dokumentit të udhëlimit)

**MECTO 3A TAKCA /
VENDI PER TAKSE**

Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.
Formulari plotësohet lexueshëm, kurse për saktësinë e të dhënave përgjigjet paraqitësi.

Секоја злоупотреба на образецот е казниа.
Cdo keqpërdorim të formularit do të dënetet.

Прекр. ДКП _____



**До МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР**

Фотографија _____

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА**

Примено:	Број	Вредност	Такса	Прилог
1	Презиме			
2	Име			
3	Ден, месец и година на раѓање			
4	Место на раѓање, општина (лице родено во странство ја запишува и државата)			
5	Матичен број			
6	Пол			
7	Државјанство			Р. Македонија
8	Живеалиште, адреса на станот и број на личната карта			
9	Престој и адреса во странство			
10	Вид на патната исправа и државин во која патува (лица, деца, лица)			
11	Согласност од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице			
	Презиме	Име	Сродство	Полтис

_____ 200__ год.

во _____ (Полтис на подносителот на барањето)

Број на патна исправа	Виза
Сериски број на патната исправа	Број на визата
Датум на издавање	Датум на издавање
Валид до	Валид до

(Патник на службеното лице и
ја вработил патната исправа)

(Потпис на службено лице што го решило барањето)

(Дата на одобрението)

Потис на гриметитот на патната исправа

MECTO DA TANCA

Барам моето лично име во патката исправа да биде испишано и нас.

- ☐ турски јазик
☐ алашки јазик
☐ српски јазик
☐ ромски јазик
☐ бошњачки јазик

(да се одбегнеи еден од наводните јазери)

Образецот се постојнува читливо, за точноста на податоците одговори подносилацот.

Сектор ја злоупотреба на образецот е казнива.

Секрја алтруистича на образцот е казана.

Првук ДКП
Народна РМ

**До МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР - ОВР**
Белешка: МИНИСТРОСЕ СЕ ПУНЕВЕ
ТЕ КРЕДИТНИКЕ
ТЕ РЕПУБЛИКЕ СЕ МАКЕДОНИЈЕ
СРБ - СРБ

Фотографија

ВАЖЕЊЕ ЗА КРЕДИТНИКЕ НА ПУТНА КАРТА И ЗА КРЕДИТНИКЕ НА БИГА
КАРТАСЕ ПЕР (ДЕНОВЕ) ДО КОМУНИТЕТЕ ТЕ КРЕДИТНИКЕ НА БИГА

Пол:	Муж / Жен	Возраст:	Година / Месец
Родно место:	Родно место / Страна	Возраст:	Година / Месец

1	Примено / Примено	
2	Род / Род	
3	Датум, месец и година на издавање / Датум, месец и година на издавање	
4	Место на издавање, општина (или село) и во кој регион / Место на издавање, општина (или село) и во кој регион	
5	Материца број / Материца број	
6	Пол / Пол	
7	Државност / Државност	Р - Македонија / Р - Македонија
8	Користење на карточката (или број на корисност) / Користење на карточката (или број на корисност)	
9	Противење на карточката (или број на противење) / Противење на карточката (или број на противење)	
10	Вид на карточката (или број на карточката) / Вид на карточката (или број на карточката)	
11	Одговорност / Одговорност	

200

Датум на издавање на карточката (или број на издавање) / Датум на издавање на карточката (или број на издавање)

12. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНИОТО ЛИСТЕ
И ПОЛЕСОМ ПЕРСОНЕ ЗУПТАН

Број на лична карта / Број на лична карта	Род / Род
Датум на издавање / Датум на издавање	Материца број / Материца број
Материца број / Материца број	Датум на издавање / Датум на издавање
Материца број / Материца број	Датум на издавање / Датум на издавање

(Полесом на издавање на карточката) / (Полесом на издавање на карточката)

(Датум на издавање на карточката) / (Датум на издавање на карточката)

МЕСТО ЗА ТИСКА / МЕСТО ЗА ТИСКА

ВЕНДЕР ПЕР ТИСКА

Национална
Национална

Образецот се пополнува наместо на местото на издавање на карточката.
Образецот се пополнува наместо на местото на издавање на карточката.

Секое употреба на образецот е казниво.
Секое употреба на образецот е казниво.